



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО



iLearn

- Студентите можат самостојно да се запишат на курсевите преку претходно дистрибуиран клуч.

Запишување во курс за студенти


Запишување на курс

1. За да пребарувате предмети кликнете на **Course search** (се наоѓа во горниот лев агол)
2. На следниот прозорец во полето за внес можете да го внесете целосното именување, краткото име или дел од името на предметот.
 - Како пример, ќе го покажеме предметот „Администрирање на ИТ системи“
3. Кликнете на името на предметот

The screenshot shows the iLearn interface for searching courses. The top navigation bar includes the iLearn logo, a 'Course search' button (circled in red with a '1'), and the language 'English (en)'. A left sidebar contains navigation options: Home, Dashboard, Calendar, and Private files. The main content area displays the URL 'ilearn.ukim.edu.mk' and a breadcrumb trail: 'Home / Courses / Search / Администрирање на ИТ системи'. A search input field contains the text 'Администрирање на ИТ' (circled in red with a '2') and a search icon. Below the search field, it says 'Search results: 1'. A single search result is listed: 'Администрирање на ИТ системи' (circled in red with a '3'). Below the result, the teacher information is shown: 'Teacher: Boro Jakimovski' and 'Teacher: Stefan Marinceski'. The category is 'Category: Летен Семестар 2020/21'. The user's name 'Stefan Marinceski' is visible in the top right corner.

Запишување на курс


4. Во полето **Self enrolment (Student)** внесете го клучот кој професорот претходно го испратил до Вас.
5. Откако ќе го внесете клучот кликнете на копчето **Enrol me**.



The screenshot shows the iLearn interface for a course titled "Администрирање на ИТ системи". The breadcrumb trail is: Home / Courses / Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Летен Семестар 2020/21 / АНИС-2020/2021/Л / Enrol me in this course / Enrolment options. Under the "Enrolment options" section, the course name is listed with a search icon. Below it, the teachers are listed as Boro Jakimovski and Stefan Marinceski. A dropdown menu is expanded to show "Self enrolment (Student)", which is highlighted with a red box and the number 4. Below this dropdown is an "Enrolment key" field, also highlighted with a red box and the number 4, containing a series of dots. At the bottom of this section is an "Enrol me" button, highlighted with a red box and the number 5.

Запишување на курс

6. Доколку клучот кој што го внесовте е точен, системот ќе ве запише на курсот и ќе бидете внесени во предметот.



The screenshot shows the iLearn interface for a course titled "Администрирање на ИТ системи". The breadcrumb trail is: Home / My courses / Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Летен Семестар 2020/21 / АНИС-2020/2021/Л. A green notification box with a red border and the number 6 above it contains the message "You are enrolled in the course." Below this, the course content is organized into four topics: Topic 1, Topic 2, Topic 3, and Topic 4.